

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Современо планирање на фиксни протетски изработки			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за фиксна протетика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Ерол Шабанов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се запознаат со современите принципи за планирање на фиксно протетските конструкции и факторите кои влијаат на вреднување на природните заби при изработката на фиксно протетски надоместоци.				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава и практична настава: Стоматогнатен систем: состав, функција-анализа, дијагноза и план на терапија со дополнителни параклинички методи и студио модели Биолошки и биомеханички концепти кај фиксните надоместоци План, припрема и примена на наменските и двојните коронки за мобилни конструкции Критериуми за вреднување на забите носачи на идната мостовна конструкција и правилен избор на видот на коронките кои ќе послужат како врски на мостовната конструкција , Современи концепти за статика на мостовите Планирање, припрема и санирање со фиксни конструкции на непаралелни носачи Планирање, припрема и примена на супраструктури преку вградените имплантати				
12.	Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6x30=180			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+15+30+60=180			

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	45 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови
		16.3.	Домашно учење	60 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)			
	17.1.	Тестови		40 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност и активност на теоретска и практична настава, самостојна проектна задача, положен практичен испит		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Шабанов Е.	Авторизирани предавања		
		2.	Мирчев Е.	Клиника на фиксната стоматолошка протетика	НИП „Студентски збор,, Скопје	1996
	3.	Мирчев Е.	Претклиника на фиксната стоматолошка протетика,	НИП „Студентски збор,, Скопје	1996	
22.2.	Дополнителна литература					

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Трифунџић Д., Вујошевић Л.	Стоматолошка протетика-фиксни надокнади	Универзитет во Белград	1998
		2.	Радловић- Пантелић С.	Стоматолошка протетика-фиксни надоместоци 2	Завод за графичка техника- технолошки- металуршки факултет, Бе лград	1998